



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ

СУПЕР МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2021/2022

Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, по предлог на Комесарот за натпревари, Управниот Одбор на ден 07.09.2021 ги донесе следните:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО СУПЕР МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2021/2022

Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во ракометот во Супер машка ракометна лига за натпреварувачка сезона 2021/2022 година.

Член 2

Во системот на натпревари во Супер машката ракометна лига учествуваат 12 (дванаесет) екипи. Клубовите учеснички учествуваат во КУП натпреварувањето 2021/2022 и Супер куп.

Член 3

Учесници во Супер машката ракометна лига во натпреварувачка сезона 2021/2022 се следните ракометни клубови:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.РК Вардар 1961 | 7.РК Еурофарм Пелистер 2 |
| 2.РК Еурофарм Пелистер | 8.РК Струга |
| 3.РК Пролет 62 | 9.РК Прилеп |
| 4.РК Металург | 10.ГРК Тиквеш 2014 |
| 5.РК Бутел Скопје | 11.РК Радовиш |
| 6.ГРК Охрид | 12.РК Скопје 2020 |

Член 4

Распоредот на натпреварите се одреди според извлечените натпреварувачки броеви на екипите од Супер лига според Бергер систем.

Член 5

Сите натпревари во Супер машка ракометна лига се играат по Меѓународни правила на ракометната игра, нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи.

Член 6

Согласно заклучокот на конференција на клубови одржана на ден 29.06.2016 година, во сезоната 2021/2022, бројот на странски ракометари на натпревар на домашно првенство може да изнесува вкупно 8 (осум) ракометари од листата 16 (шестнаесет).

1. Квота А: Максимум 3(три) странски ракометари по произволен избор на клубовите;
2. Квота Б: Останатиот број до максимуму 8 (осум) странски ракометари задолжително да ги исполнува следниве критериуми:
 - Да се репрезентативци на земја која е рангирана меѓу ТОП 15 земји според последната официјална ЕХФ ранг листа за машки репрезентации ;
 - Да имаат минимум 10 настапи за А репрезентација на својата земја во последните 5 години;

Клубовите имаат право, сите 8 (осум) странски ракометари да ги ангажираат според спецификациите од (Квотата Б), но немаат право да ангажираат повеќе од 3 (три) ракометари по избор (Квота А).

Ограничувањето за странските играчи се однесува ЕДИНСТВЕНО на националното првенство при систем на натпревари на РФМ, а за учество во Европските клубски натпревари при ЕХФ и во СЕХА лигата нема ограничување, клубовите имаат право да регистрираат неограничен број на странски играчи.

Сите екипи од Супер машка лига задолжително мора да пријават младинска екипа и дополнителна категорија по избор (кадетска или пионерска).

Член 7

- Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат по еднокружен бод систем (домаќин-гостин 2 x 11 кола) вкупно 22 кола.
- По завршување на 22-тото коло ќе се игра play-off и play-out, односно екипите пласирани/рангирани од 1-во до 6-то место ќе ја формираат групата play-off од 6 екипи, екипите со остварен пласман 7-мо до 12-то место ќе ја формираат групата play-out.
- Во play-off екипите се натпреваруваат во еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 5 кола) вкупно 10 кола до добивање конечен пласман во највисок степен на натпреварување, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 22 кола , по принципот:

- 1-от пренесува 5 бода
- 2-от пренесува 4 бода
- 3-от пренесува 3 бода
- 4-от пренесува 2 бода
- 5-от пренесува 1 бод
- 6-от пренесува 0 бодови

- Во play-out групата, формирана од екипите од 7-мо до 12-то место, разигруваат по еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 5 кола) вкупно 10 кола за опстанок во Супер Лига, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 22 кола по принципот :

7-от пренесува 5 бода
8-от пренесува 4 бода
9-от пренесува 3 бод
10-от пренесува 2 бода
11-от пренесува 1 бод
12-от пренесува 0 бода

По добивање на конечниот пласман во play-out 1-от и 2-от остануваат во Супер Лига, 3-от игра бараж со 2-от од Прва Лига за опстанок во највисок степен на натпреварување, 4-от, 5-от и 6-от преминуваат во Прва Лига, а првиот од Прва Лига влегува директно во Супер Лига.

Сезона 2022/2023 Машката Супер лига ќе брои 10 ракометни екипи односно екипите со остварен пласман 1-во до 8-мо место од сезона 2021/2022 и победникот од бараж натпреварот помеѓу 9-то пласираниот во Супер Лига и 2-ро пласираниот од Прва Лига од сезона 2021/2022 и победникот од Прва лига од сезона 2021/2022.

Член 8

Со лигата непосредно раководи Комесарот за натпревари (slaverfm@gmail.com nikolovslave@yahoo.com) тел: 071-350-108 како и органи на УО на РФМ со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија,

1. Адреса бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје,
2. тел. 02/2464-444, 02/2464 - 000 ; факс 02/2401- 773 ,
3. е-mail : rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk и
4. веб страна : www.macedoniahandball.com.mk
5. Трансакциска сметка: 270050873250193
ЕДБ 4030995161002
Депонент: ХалкБанка АД Скопје

Комесарот за натпревари во својот делокруг на функционирање задолжително објавува билтени кој се објавуваат на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува во електронска форма до клубовите.

Сите одиграни натпревари Комесарот за натпревари ги регистрира во рок од осум (8) дена освен за натпреварите за кои е потребно дополнително утвдување на фактичка состојба односно евидентирање материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор набљудувач, дополнително барање од страна на Комесарот за натпревари, LIVE STREAM, ЦД, УСБ, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго) за конкретизирање на правна рамка.

Член 9

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

- а) ПОБЕДА 3 БОДА**
- б) НЕРЕШЕНО 1 БОД**
- в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР 0 БОД**

Конечниот пласман на екипите за сезона 2021/2022 се прави по завршувањето на плеј оф и плеј аут натпреварите. Екипите на табелата го заземаат редоследот врз база на збирот на освоени бодови. Доколку две или повеќе екипи имаат освоено ист број на бодови, се вреднува следниот систем на одредување на пласманот на табелата:

1. Во случај да 2 (две) екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари гол-разликата е иста, во тој случај подобро пласирана екипа ќе биде екипата што на гости има постигнато повеќе голови.
- Доколку во меѓусебните натпревари екипите имаат ист број на победи, со идентичен резултат (иста гол-разлика, исто постигнати голови дома и во гости), во тој случај екипите го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на некој од меѓународните купови, купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Комесарот за натпревари закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.
- Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрувањето одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овој натпревар ги снесат екипите учеснички рамноправно.

2. Во случај да 3 (три) или повеќе екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, се прави **МИНИ ТАБЕЛА** на екипите со ист број на бодови а пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку екипите имаат иста гол-разлика, подобро пласирана е екипата што има постигнато повеќе голови во меѓусебните натпревари.
- Во случај да екипите во меѓусебните дуели имаат ист број на бодови, иста гол разлика, ист број постигнати голови, во тој случај го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на некој од меѓународните купови, купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Комесарот за натпревари закажува одигрување на **МИНИ ТУРНИР** (екипите ќе играат по еден натпревар меѓу себе) на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овие натпревари ги сносат екипите учеснички рамноправно.

Ако една екипа во текот на првенството од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување нејзините резултати постигнати во натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите ;
- регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Член 10

- Сите натпревари во сениорските лиги се играат во сабота/недела во период од 12:00 до 20:00 часот и среда/четврток со почеток од 16:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор на екипите денот и сатницата за натпреварот може да се промени).
- Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Комесарот за натпревари.
- Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Комесарот за натпревари може да одлучи во последните 3 (три) кола од првенството одредени натпревари да се играат во ист ден и ист термин.

-Комесарот за натпревари е должен да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата.

-Во исклучителни случаи во последните две кола Комесарот за натпревари може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

-Комесарот за натпревари по свое видување може поедини натпревари да ги утврди како натпревари од висок ризик.

Член 11

Комесарот за натпревари може да одложи или презакаже одредени натпревари или цело коло во следните случаи:

- доколку играчите од една од екипите настапуваат во државните репрезентации предвидени со календар на ЕХФ/ИХФ или на меѓународни натпревари со репрезентацијата

-епидемија/пандемија, само согласно законската регулатива;

-елементарни непогоди, само согласно законската регулатива;

-забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;

-писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени Комесарот за натпревари и по истото донесува одлука. Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање на истиот.

За секој друг случај потребна е согласност на клубот чиј натпревар се одложува и претходно договорен термин за одигрување на одложениот натпревар кој се доставува до Комесарот за натпревари најдоцна 72 часа пред закажаниот термин и истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин (со исклучок на натпревар кој е закажан со ТВ пренос).

Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела, среда во четврток или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување на противничката екипа, службените лица и Комесарот за натпревари најдоцна 72 часа пред одигрување на натпреварот (исклучок е договорен ТВ пренос).

Екипа која учествува во ЕХФ натпреварување, натпреварите од домашното првенство се совпаѓаат со датумот на ЕХФ календарот, има обврска натпреварите од домашното првенство да ги одигра во временски период од 14 дена пред совпаѓање на календарот на ЕХФ.

Секоја екипа која сака да игра меѓународен пријателски натпревар мора истиот да биде пријавен во РФМ и до Комесарот за натпревари.

Екипа која ќе се откаже во текот на натпреварувањето во системот на натпревари, нема право да пријави екипа во времетраење од три натпреварувачки сезона, а овластеното лице на екипата (клубот) ќе има забрана на вршење сите функции во ракометниот спорт. Екипата која ќе се откаже во текот на натпреварувачката сезона, следната

натпреварувачка сезона може да пријави екипа за натпреварување единствено ако уплати 100.000,00 денари на сметка за развој на младински ракомет.

Член 12

Во сезоната 2021/2022 сите натпревари од Супер машката лига ќе бидат пренесувани во живо преку LIVE STREAM на WEB страната на РФМ.

За натпреварот што се пренесува во живо (LIVE STREAM на WEB страната на РФМ) екипата домаќин е должна да обезбеди лице со опрема за вршење на LIVE STREAM.

Во случај домаќинот да не врши LIVE STREAM на одреден натпревар екипата ќе биде санкционирана со 30.000,00 денари.

Член 13

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2021/2022 год. право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари и тоа во есенскиот дел родени 2005 година и постари, а пролетниот дел 2006 година и постари. Ракометар без редовно извршен и заверен лекарски преглед од страна на специјалист по спортска медицина со важност од почеток до крај на есенската/пролетната полусезона нема да биде внесен во системот на играчи кои имаат право на настап.

Настап на ракометар под годиштето предвидено во пропозиции може да има:

-ракометар под 16 години се дозволува да учествува во повисок степен на натпревари од возрасната категорија, кој ќе има обврска да врши спортски специјалистички медицински преглед на 3 месеци и при регистрација/лиценцирање да достави Изјава од родител заверена на нотар дека одобрува да земе учество во повисока возрасна категорија од предвидената.

Секој клуб има право на најмногу 3 (три) регистрации/лиценци во списокот кој го поднесува до Регистрациона комисија и ќе се однесува и за конкретен натпревар.

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар-специјалист по општа медицина или специјалист по интерни болести.

Во натпреварувачката сезона 2021/2022, секоја екипа е должна да пријави листа со минимум 16 и максимум 35 ракометари со валиден лекарски преглед со цел да добијат лиценца и да бидат внесени во системот на играчи, во спротивно екипата нема да биде вклучена во системот на натпревари.

Листите заедно со лекарскиот преглед треба да се достават најдоцна 14 дена пред почетокот на есенскиот дел и 14 дена пред почетокот на пролетниот дел на натпреварувањето. На екипите им се дава заверен список со играчи кои имаат право на настап. Играч кој не е на списокот и не е внесен во системот, НЕМА ПРАВО НА НАСТАП.

Ако се утврди дека на натпревар настапил ракометар која не е во системот, ракометарот кој немал право на настап или настапил под друго име натпреварот се регистрира со

службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата за која настапила и парична казна според ДП.

Екипа што има пријавено помал број од 35 ракометари во текот на преодниот рок може списокот да го надополни до 35 ракометари. Екипа која веќе има пријавено листа со 35 ракометари и во преодниот рок ангажира нов ракометар, има право на замена на ракометар од постојната листа.

По завршувањето на летниот преоден рок од 01.07. - 01.09 и зимскиот преоден рок 01.01. - 28.02 клубовите немаат право на замена или пријавување на ракометари, освен за интернационални трансфери или прва регистарција на нова ракометар во системот на натпреварувања до 35 ракометари во списокот на играчи.

Ракометарот која настапил за младинска, кадетска или пионерската екипа нема право на настап за сениорската екипа ако натпреварот се игра во ист ден. Доколку еден ракометар настапи за младинската, кадетска или пионерската екипа натпреварите од младинските категории се регистрираат со службен резултат 10 : 0 , -1 бод и парична казна според Член 10 од ДП а овластеното лице се казнува според Член 15 од ДП.

Ракометарот кој е лиценциран и како службено лице (А, Б, Ц, Д) има единствен број на лиценца. На ист натпревар ракометарот не може да биде внесен во записникот како играч и како службено лице.

На натпреварите во лигата службените претставници на екипите задолжително еден час пред почетокот на натпреварот на делегатот - контролор му ја доставуваат листата со заокружени максимум 16 ракометари и 4 службени лица од кои 1 мора да има тренерска лиценца (авторизирана/издадена лиценца со 3 категорија од страна на Здружение на ракометни тренери на Македонија согласно РИНК конвенцијата на ЕХФ). Делегатот контролор има право да бара документ за идентификација на одредени ракометари ако постои сомневање за нивниот идентитет. Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона и да ја поседуваат легитимацијата. Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи.

На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д.

Член 14

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба по одигран натпревар која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар.

Во неа мора да се наведат кратко мотивите на жалбата, а во рок од 48 часа во писмена форма преку е-маил: rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk nikolovslave@yahoo.com, и karbeska@gmail.com детално да ја образложат жалбата.

Судиите и контролорот/делегат мора да го дадат своето мислење во писмена форма (на истите е-маил адреси) со наводите во најавената жалба.

LIVE STREAM, ЦД-то или УСБ-то од натпреварот се зема како доказен материјал за решавање на жалбата. Комесарот за натпревари снимката ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува.

Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот. Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување. Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува. Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа. Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата толкување дава Комесарот за натпревари, а решава Дисциплинската комисија на РФМ. Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Одлуката на Дисциплинската комисија се објавува во билтенот кој што се објавува на WEB страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истото се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

Член 15

За се што не е предвидено во Пропозициите важат одредбите односно актите на Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, Правилник за организација и спроведување на ракометни натпревари, Нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Комесар за натпревари
Славе Николов